

1.	4	НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ	
2.	Шифра	ETF013Z01	
3.	Студиска програма	КСИА	
4.	Семестар (изборност)	зимски/задолжителен	
5.	Цели на предметот	да се запознаат студентите со нелинеарните динамички системи, нивно претставување и моделирање, со методите за анализа на динамичкото поведение и испитување на стабилноста на рамнотежна состојба.	
6.	Оспособен за (компетенции)	решавање проблеми на управување на системи од нелинеарна природа, со комплетна оспособеност за самостојно вршење анализа на истите и делумна оспособеност, со користење на додатна литература, за синтеза на определен тип на нелинеарни системи. Оспособен ќе биде како за работа на проекти од научно-истражувачки карактер, исто така и за проблеми и проекти од индустриски карактер.	
7.	Услов за запишување на предметот	линеарни динамички системи	
8.	Основна литература (до 3 наслови)	1. Г. Димировски: Предавања по нелинеарно автоматско управување, ЕТФ, 1975 2. С. Станковиќ и Р. Томовиќ: Нелинеарни системи автоматског управљања. Универзитет у Београду, Београд, 1983. 3..J.M.T. Тхомпсон, Х.Б. Стењарт: Нонлинеар Динамицс анд Цхаос, Јохн Њилес анд Сонс Лтд., 1986.	
9.	Број на кредити	7	
10.	Вкупен расположив фонд на време	210	
11.	Распределба на расположивото време		
11.1.	П -	Предавања-теоретска настава	45 часа
11.2.	ЛВ -	Лабораториски вежби	0 часа
11.3.	АВ -	Аудиторни вежби, консултации	30 часа
11.4.	СУ -	Самостојно учење	100 часа
11.5.	ПЗ -	Проверка на знаење	5 часа
11.6.	СЗ -	Семинарски работи, самостојни задачи	30 часа
12.	Оценување		
12.1.	Посетеност на настава до 10 бода	10 бода	
12.2.	Парцијални испити	200 бода	
12.3.	Тестови	0 бода	
12.4.	Семинарски работи и самостојни задачи	10 бода	
12.5.	Лабораториски вежби	0 бода	
Забелешка:		Бодови:	Оценки:
		од 110 до 132	6 (шест)
		од 133 до 154	7 (седум)
		од 155 до 176	8 (осум)
		од 177 до 198	9 (девет)
		од 199 до 220	10 (десет)
13.	Услов за потпис и формален испит	посетеност на наставата, завршени лабораториски вежби	

ПЛАНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ ЗА НАСТАВНИОТ ПРЕДМЕТ НЕЛИНЕАРНИ СИСТЕМИ НА УПРАВУВАЊЕ

недела	Предавања - теоретска настава			Аудиторни и лабораториски вежби	
	часа	тема		часа	тема
I.	3	1. Вовед: Општи сознанија за нелинеарните динамички системи; Линеаризација и нејзиното значење за анализа на нелинеарните системи;		2	Математички модели на некои нелинеарни системи.
				0	
II.	3	2. Метода на фазна рамнина: Идеја и концепција на методата и нејзино користење; Аналитички и графо-аналитички постапки; Постапка на изоклини;		2	Анализа на нелинеарни системи од втор ред со примена на аналитички и графо-аналитички постапки.
				0	
III.	3	Фазни траектории и потенцијална енергија на конзервативните системи; Времето во фазна рамнина; Сингуларни точки и карактеристични криви;		2	Примери на конзервативни системи; определување на времето во фазната рамнина и типови на сингуларни точки и криви.
				0	
IV.	3	Границен круг, резонантен скок , бифуркација и хаос.		2	Примери за појава на граничен круг; услови за настанување на бифуркација и хаос.
				0	
V.	3	3. Фазни портрети на НСАУ од втор ред со типични нелинеарности: Диференцијална равенка на отстапување и фазен портрет за линеарен режим;		2	Фазни портрети на некои типови НСАУ од втор ред; изведување на математичкиот модел и фазен портрет за линеарен режим.
				0	
VI.	3	САУ со нелинеарност од тип заситување, реле, зазор, суво триење.		2	Примери на НСАУ со нелинеарност од тип на релејна карактеристика.
				0	
VII.	3	4. Метода на хармониска линеаризација: Обична и хармониска линеаризација ;		2	Примери за обична и хармониска линеаризација.
				0	
VIII.	3	колоквиумска недела - проверка на знаењето преку колоквиум		2	колоквиумска недела
				0	
IX.	3	Хармониска линеаризација и поим за описна функција; Хармониска линеаризација на типични нелинеарности.		2	Хармониска линеаризација и описна функција на некои типични нелинеарности.
				0	
X.	3	5. Сопствени осцилации на НСАУ: Услови за егзистенција на периодични решенија; Алгебарски постапки; Основна постапка и користење графици за коефициентите на ХЛ; критериум на Хурвиц; критериум на Најквист; Постапки на Голдфарб и Кохенбургер;		2	Примери за определување егзистенција на сопствени осцилации на НСАУ со некои од наведените постапки.
				0	
XI.	3	Стабилност на сопствените периодични решенија; Аналитички критериум на Лоеб; Критериум на Хурвиц; Критериум на Најквист; Постапки на Голдфарб и Кохенбургер.		2	Испитување стабилност на сопствените периодични решенија со примена на аналитички и графо-аналитички критериум.
				0	
XII.	3	6. Стабилност на нелинеарните динамички системи: Поим за нарушуено, ненарушено и нарушувачко движење; Поим за стабилност според Љапунов; Прва метода на Љапунов;		2	Испитување стабилност на НСАУ според првата метода на Љапунов.
				0	
XIII.	3	Дефиниции за стабилност според Љапунов; Функции на Љапунов; Втора (директна) метода на Љапунов;		2	Испитување стабилност на НСАУ според втората метода на Љапунов.
				0	
XIV.	3	Анализа на стабилноста на нелинеарните динамички системи; Сложени динамички поведенија при бифуркација и хаос; Апсолутна стабилност ; Фреквенциска метода на Попов и испитување на апсолутната стабилност;		2	Испитување апсолутна стабилност на НСАУ според метода на Попов
				0	

XV.	3	7. Анализа во фазна рамнина на Фази управувачките системи како универзални апроксиматори.	2	Примери за цртање на траекторија на систем од втор ред во фазна рамнина со примена на фази модел.
			0	
Збир	45		30	